

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација која се однесува на формирање на заедничко вложување од страна на **Фолксваген АГ** со регистрирана адреса на ул. Берлинер Ринг бр.2, Волфсбург, Германија и **Римац Аутомобили д.о.о** со регистрирано седиште на ул. Љубљанска бр.7, 10431 Света Недеља, Хрватска, доставено преку Александар Јосимовски, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден **28.04.2021** година, го донесе следното:

## РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на формирање на заедничко вложување кое на долгорочна основа ќе врши активности на автономна економска целина од страна на **Фолксваген АГ** со регистрирана адреса на ул. Берлинер Ринг бр.2, Волфсбург, Германија и **Римац Аутомобили д.о.о** со регистрирано седиште на ул. Љубљанска бр.7, 10431 Света Недеља, Хрватска, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност** со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) на ден **02.04.2021** година, а дополнето на **05.04.2021** е доставено известување за концентрација со која **Фолксваген АГ** со регистрирана адреса на ул. Берлинер Ринг бр.2, Волфсбург, Германија и **Римац Аутомобили д.о.о** со регистрирано седиште на ул. Љубљанска бр.7, 10431 Света Недеља, Хрватска. формираат заедничко вложување кое на долгорочна основа ќе врши активности на автономна економска целина.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото го утврди следното:

### Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

**Фолксваген АГ** е дел од Фолксваген групацијата, која врши развој и производство на патнички автомобили, лесни комерцијални возила, камиони, автобуси, шасии за автобуси и дизел мотори, мотоцикли и резервни делови и дополнителна опрема, со седиште во Волфсбург, Германија.

ФВ групацијата, исто така е активна во дистрибуцијата на возила. Неодамна ФВ го креираше и подбрендот МОИА, кој е активен на полето на развој и маркетинг за изнаоѓање на решенија за услуги за превоз како повик и делење трошоци за автомобилски транспорт и менаџмент услуги. Дополнително, ФВ групацијата обезбедува финансиски и осигурителни услуги кои се поврзани со финансирање и лизинг на автомобили и комерцијални возила, покривајќи преку тоа и стандардни банкарски и други осигурителни дејности. Ваквата активност е примарно водена од Фолксваген финансиски услуги АГ (Volkswagen Financial Services AG) и неговите друштва – ќерки. Фолксваген групацијата е активна на пазарот за големопродажба и малопродажба на патнички и комерцијални возила и на пазарот на автомобилски лизинг преку следните регистрирани зависни друштва во Република Северна Македонија:

1. Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-финансиски лизинг;
2. Акционерско Друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници;
3. Друштво за трговија и услуги СКАНИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Илинден, со регистрирано седиште на Улица 34 бр.7, Илинден, Скопје, и со регистрирана дејност-трговија со останати моторни возила; и
4. Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.4, Скопје, и со регистрирана дејност-трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија.

**Римац Аутомобили д.о.о** е хрватско друштво со ограничена одговорност основано во 2009 година кое врши развој и производство на висококвалитетни електрични спортски возила. Римац досега има развиено два модели на хиперавтомобили – Концепт Уан (Concept One) и Ц Два (C Two). Римац исто така развива и произведува акумулатори и модулари енергетски системи за електрични возила. Покрај тоа, Римац обезбедува различни видови на инженерски услуги (физибилити студии и поддршка, како инсталација и конфигурација на системи и делови) за електрични возила. Римац не е активен на територијата на Република Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

**Упатство за правно средство:**

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

**Проф. д-р Владимир Наумовски**